



Заврши асфалтирањето на патниот правец Крива Паланка - с.Мождивњак

Четврток, 21 ноември 2013

Заврши асфалтирањето на патниот правец Крива Паланка - село Мождивњак во должина од околу 6 километри и ширина на коловозната лента од 3.5 метри. Патниот правец Крива Паланка – село Мождивњак, преку село Конопница, се асфалтира во рамките на програмата на Владата за реконструкција и рехабилитација на локалната патна инфраструктура, со средства од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).



Тематско патување на градоначалниците во Италија, Словенија и Хрватска

Четврток, 21 ноември 2013

30 градоначалници од 5-те региони од централниот, западниот и североисточниот дел на земјата и раководителите на центрите за развој на планските региони, предводени од министерот за локална самоуправа претстојуваа во студиска посета на Италија, Словенија и Хрватска.

Македонската делегација оствари работна средба со претседателот на провинцијата Трст. На состанокот беа презентирани реализираните проекти од прекуграничната соработка помеѓу Италија и Словенија, за која цел се инвестирани над 300 милиони евра. Акцентот беше ставен и на италијанскиот пристап за кластерско здружување на компании за енергетска ефикасност и маркетинг.

- Интересен е фактот што овде во Италија ни се презентираа проекти за енергетска ефикасност, што во Р. Македонија, веќе се реализираат такви проекти- изјави Тахир Хани, министер за локална самоуправа.

Според организаторот и финансиер на тематското патување, ГИЗ РЕД програма, овие три дестинации се одбрани од причина што Италија и Словенија имаат големо искуство во аплицирање на проекти од фондовите на ЕУ, а Хрватска, како и Македонија до неодамна ги користеше пред пристапните средства.

- Тоа се земји кои покажуваат одлична прекугранична соработка, која е актуелна и за Р. Македонија со отворањето на ИПА пограничната програма со Албанија, Грција, а сега очекуваме и со Косово-Изјави Аница Палацо, регионален координатор. Делегацијата го посети и природно заштитеното подрачје, Сан Дорлинго дела Вале, во Општина Долина, каде од градоначалникот Фулвио Премолин се запознаа со системот на подготовка и финансирање на проекти на локално и регионално ниво. Тематското патување продолжи со посета на градот Копер во Словенија и Пула во Хрватска.

Високата македонска делегација беше примени од градоначалникот на Копер, во Р. Словенија, Борис Попович. Пред присутните во Агенцијата за регионален развој на Приморска, беше елабориран планот за регионалниот развој и националното финансирање после 2014 година, како и проектите од регионот финансирани од различни извори.

Копер е помеѓу трите најголеми и најуспешни општини во Словенија со годишен буџет од околу 70 милиони евра. Голем дел од средствата се обезбедуваат преку европските фондови наменети за финансирање на проекти од енергетската ефикасност. За таа цел е подготвена регионална стратегија и акциски план, изготвен од регионалната агенција за енергетска ефикасност ГОЛЕА.

Една од можеби најсофистицираните депонии во Европа за управување со цврст отпад е во градот Изола на само 5 км оддалеченост од Копер, на самиот брег на јадранското море. При посетата беа претставени локалните структури за управување и обработка на отпадот, како и технологијата и начинот на работа.

Делегацијата оставри работна посета и во Пула, Р. Хрватска, поточно со претседателот на регионот Истра.

Хрватска е земја која е административно поделена на жупании, градови и општини. Посебно внимание се посветува на развојот на регионите, а Агенцијата за регионален развој на Истра, за која домаќините тврдат е најстара и најуспешна посебно внимание посветува на обезбедување на финансиските извори по 2014 година, како и на воспоставувањето на финансиски договори со централната власт.

Организаторите и градоначалниците од 5 –те плански региони, кои три дена беа во посета на Италија, Словени и Хрватска, поточно, Трст, Копер и Пула, велат дека тематското патување е од голема корист за имплементирање на наученото, но и драгоцено искуство во креирање на проекти кои ќе ги задоволат европските стандарди.

Студиското патување заврши со посетата на истарската агенција за развој на туризмот во Пула, или ИРТА, каде беше презентираан начинот на управување со дестинациите, регионални и локални проекти водени со туристички партнери во регионот Истра, а се разгледа и можноста за потесна соработка со агенции и општини од Македонија.

Започна санирањето на улиците „Јоаким Крчовски“ и „Наско Тамбурков“

Среда, 20 ноември 2013

Општина Крива Паланка започна со подготвителни градежни активности за замена на оштетените асфалтни површини на улиците „Јоаким Крчовски“ и „Наско Тамбурков“. Се очекува да бидат заменети околу 600 м2 оштетен асфалт, а на дел од улиците истите ќе бидат проширени заради подобро одвивање на сообраќајот.

Се очекува градежните активности на овие две улици да бидат завршени во текот на наредните денови во зависност од временските услови. Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.



Аматерски тениски турнир за деца до 15 години

Среда, 20 ноември 2013



На аматерскиот тениски турнир кој се одржа на тениското игралиште во Крива Паланка учествуваа 12 деца.

РЕЗУЛТАТИ ОД ТУРНИРОТ

Прво место - Давид Митовски 11 победи

Второ место - Марина Станојковска 9 победи 39 гејма

Трето место - Филип Бошковски 9 победи 36 гејма

Четврто место - Кристиан Станојковски 9 победи 33 гејма

Саниран оштетениот коловоз на улицата „Гоце Делчев“

Вторник, 19 ноември 2013

Изминатиот викенд Општина Крива Паланка заврши дел од реконструкцијата на оштетената асфалтна површина на улицата „Гоце Делчев“ каде беа заменети и вградени околу 400 м² нов асфалт. Во план е санација на уште неколку улици кои ќе бидат реконструирани во текот на наредните денови. Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино –Трејд“ од Гостивар.



Привршува изградбата на регулацијата на Белевски Дол

Вторник, 19 ноември 2013

Во тек е поставување на нова метална ограда во должина од околу 60 метри на дел од регулацијата на Белевски Дол и на пристапните скали до улицата Свети Јоаким Осоговски, со што ќе се овозможи безбедно движење на граѓаните од тој дел на градот.

Напоредно со поставување на оградата интензивно се работи на изградбата на армирано бетонскиот плочест пропуст за пристап до с.Конопница.

Претходно е завршена изградбата на регулацијата во должина од 460 метри. Регулацијата е изработена од камени плочи и бетон со изградба на бетонски каскади со висина од 1.5 -3 метри.





Општина Крива Паланка
Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkr@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk